

СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА И



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"Služben Vesnik N.R.M."
Ministracija

Skopje
Maršala Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува исто-
временно во српско, хрватско, словеначко и
македонско издање два пати неделно и по
потреба. — Огласи по тарифата. — Текућа
сметка кај Народната банка на ФНРЈ бр.
1-470880. — Текућа сметка на Продавното
одделение 1-670880. — Поштарината платена
во готово.

Среда, 22 декември 1948

БЕЛГРАД

БРОЈ 110

ГОД. IV

Цена на овој број е 3.— дин. — Претпла-
тата за цела 1948 година изнесува 450.—
динари, а само за едно полугодие 225.—
дин. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20.
— Телефон: Редакција 28-838, Администра-
ција 27-595, Сметководство 26-619, Експеди-
ција 26-276.

907.

Врз основа на чл. 80 од Уставот на ФНРЈ, по
предлог од Министерот на внатрешните работи на
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОТИВАВИОНСКА ЗАШТИТА

I. — Општи одредби

Член 1

За да се воспитаат и подготват широките народ-
ни маси за одбрана на татковината од воздушен
напад, се заведува задолжително служење во про-
тивавионската заштита.

Член 2

Службата за противавионска заштита има за
цел меѓу граѓаните на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија да ја развива верноста кон тат-
ковината, да ја зацврстува нејзината војничка сила,
да им дава помош на оружените сили на фронтот
и во тилот да ги штити населението и народното
стопанство од воздушен напад.

Член 3

За да ја оствари својата цел службата за про-
тивавионска заштита има за задача:

1) да организира и спроведува масовна пропа-
ганда за противавионска заштита меѓу граѓаните
објаснувајќи им ја нејзината цел и задачите;

2) да организира и спроведува што подобра за-
штита на градовите, на селата, на државните надле-
штва, установи, претпријатија, на индустријата и на
друг народен имот од воздушен напад;

3) да организира и спроведува општозadolжи-
телно подготвување и обучување на населението во
начинот за одбрана и ракување со средствата за
одбрана од воздушен напад;

4) да води потребна евиденција на сите лица
што се должни да служат во противавионската за-
штита;

5) да организира и спроведува проверка да ли
се извршуваат прописаните мерки за противавионска
заштита;

6) да организира и спроведува отстранување на
последниците од непријателски воздушни напади;

7) да организира и спроведува мерки за давање
општонародна помош на фронто.

Член 4

Секој способен државјанин на Федеративна На-
родна Република Југославија должен е да се под-
готви и оспособи за употреба на заштитни средства
од воздушен напад и да ги подготви средствата за
оваа заштита, како и да учествува активно во от-
странувањето на последиците од воздушен напад.

Сите граѓани државни надлештва, установи и
претпријатија како и општествени организации, дол-
жни се да ги извршуваат сите прописани мерки за
заштита од воздушен напад и да се заложуваат за
остварувањето на службата за противавионска за-
штита.

Член 5

Општото раководство со организацијата и со
изводењето на противавионската заштита го врши
Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Непосредното раководство со организацијата
и со изводењето на противавионската заштита на
територија на народната република го врши мини-
стерот на внатрешните работи на народната репу-
блика преку одделот — одделението на внатрешните
работи при извршниот одбор на околскиот одно-
сно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Раководењето со службата и со мерките за про-
тивавионска заштита во пописките административно-
територијални единици се остварува преку посебни
локални органи за противавионска заштита.

II. — Обврска на служење во противавионската заштита

Член 6

Сите државјани на ФНРЈ од обата пола, од 16
до 55 години старост способни за вршење служба
за противавионска заштита должни се да служат
во неа.

Повикувањето во службата се врши со наредба
од надлежниот орган за противавионска заштита.

Член 7

Во противавионската заштита не се должни да
служат:

1) лицата што се во активна служба на оруже-
ните сили и припадниците на народната милиција;

2) лицата од женски пол што имаат деца под
12 месеци старост како и жените преку 5 месеци
трудноста; и

3) странските државјани и лицата без држав-
анство.

Член 8

Во противавионската заштита не можат да слу-
жат лица што се осудени на казната лишеније од
слобода, со присилна работа или поправителна ра-
бота за време додека ја издржуваат казната.

Член 9

Служењето во противавионската заштита се вр-
ши, по правило во местото на живеење. Во случај
на потреба службата може да се врши и во друго
место каде го одреди тоа надлежниот орган за
противавионска заштита.

Во службата за противавионска заштита лицата
се распоредуваат по нивните физички и стручни спо-
собности и по потребите на оваа служба.

Член 10

За отстранување последници од воздушен напад од поголеми размери должни се да учествуваат во работењето сите граѓани меѓу 14 и 65 години старост, кои се способни да ги вршат овие работи.

Во случај на потреба можат за таа цел да бидат употребени и лицата од чл. 8.

Член 11

Службата во противавионската заштита, по право се врши бесплатно.

Во случај на потреба на обврзниците на противавионската заштита ќе им се обезбеди додека ја вршат службата бесплатно сместување и исхрана.

Член 12

Граѓанин кој при вршењето на службата во противавионската заштита задобие телесни озледи или повреди или се разболи, има право на бесплатно лекарско одгледување и лекување на терет на буџетот на Министерството на трудот на ФНРЈ.

Ако граѓанин при вршењето на службата во противавионската заштита во редовна, приправна и мобилна состојба, без своа вина загине, или поради добивени повреди и озледи умре, или се намали неговата работна способност, на него односно на членовите од неговата фамилија ќе се применуваат во сето прописите од Законот за мирнодопските воени инвалиди односно Законот за војните воени инвалиди ако се случат односните случаи во војна состојба.

Член 13

Граѓаните што се наоѓаат во работен однос ќе ги примаат додека ја вршат службата за противавионската заштита своите редовни принадлежности.

Член 14

Фамилиите на лицата што вршат служба за противавионска заштита имаат право на сите повластици што ги уживаат фамилиите на лицата мобилни во Југословенската армија.

Член 15

Трошоците околу исхраната и сместувањето на лицата постојат во службата за противавионска заштита како и околу сместувањето на направите и опремата за гасење пожар и друг материјал за употреба на противавионската заштита, паѓаат на терет на буџетите на месните и градските народни одбори, за чие подрачје се организира и изведува противавионската заштита.

Трошоците околу набавката и сместувањето на направите, опремата и друг материјал потребен за целите на противавионската заштита на државните надлештва, установи и претпријатија, паѓаат на терет на предметната на приходите и расходите и на финансискиот план на односните надлештва, установи и претпријатија.

III. — Казнени одредби

Член 16

Со казна лишение од слобода до 3 месеци, или со казна поповителна работа до три месеци, или парично до 30.000 динари доколку дејствието не претставува кривично дело, ќе се казни:

1) кој на позив од надлежниот орган за противавионска заштита не ја исполни обврската да служи во противавионската заштита или на друг начин избегнува обврската да ја врши оваа служба;

2) кој не ги изврши прописаните мерки за заштита од воздушен напад;

3) кој не ги подготви средствата наредени со цел на противавионска заштита;

4) кој на позив од надлежниот орган за противавионска заштита не ја исполни обврската за да се отстранат последиците од воздушен напад; и

5) кој на друг начин ги прекрши прописите за противавионската заштита.

Член 17

Административно-казнената постапка по прекршоците од членот 16 ја води во прв степен одделот на внатрешните работи при извршниот одбор на околинскиот или градскиот (реснскиот) народен одбор.

IV. — Завршни одредби

Член 18

Поблиски одредби за спроведувањето на оваа уредба ќе пропише Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 19

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна република Југославија“.

13 декември 1948 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на внатрешните работи,

Александар Ранкович, с. р.

908.

Врз основа на Уредбата за планска распределба на индустриската стока и прописите за изработка на планот на увозот и планската распределба на стоката увезена од странство, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет при Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ НА 1949 ГОДИНА

I. — За договарањето за првиот квартал на 1948 година важат прописите од наредбата за склучување договори предвидени со Уредбата за планска распределба на индустриската стока и со прописите за изработка на планот на увозот и планската распределба на стоката увезена од странство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 108/47) од точ. I—X како и сите измени и дополнувања што се однесуваат на точ. I—X од споменатата наредба.

II. — Покрјат прописите наведени во точ. I од оваа наредба за договарањето за првиот квартал на 1949 година важат и следните посебни одредби:

1) Сите технички подготовки за договарање (распределба и изнесување) ќе почнат на 20 декември 1948 година, а ќе се завршат на 1 јануари 1949 година.

Договарањето ќе почне на 1 јануари 1949 година, а ќе се изврши најдоцна до 20 јануари 1949 година.

2) Договорите за првиот квартал на 1949 година ќе се склучуваат врз основа на годишните контингенти со тоа да се должни производителите да го испорачаат производството за првиот квартал на



СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ОГЛАСНИ ДЕО

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ

Народна банка ФНРЈ из Београда, на основу чл. 14 Уредбе о организацији и пословању Народне банке ФНРЈ, објављује: да је Гувернер Народне банке: доделио право колективног потписивања фирме Народне банке ФНРЈ — Главне централе у Београду, и то:

- 1) Јовановићу Михаилу, књиговођи, и шефу Службе и
- 2) Стевановићу Јанићију, вишем кред. комерцијалисти, у осуству шефа Службе, — по пословима Службе остава,
- 3) Зурковић Драгичу, млађем персоналном референту и шефу Службе, — по пословима Персоналне службе Звода за израду повчаница,
- 4) Туфегчићу Николи, финансиском референту — по пословима Службе за извршење општедржавног кредитног плана,
- Вулићу Давору, шефу Службе — по пословима Савезног кредитног плана,
- 6) Јордановићу Љубомиру, шефу Службе по пословима Службе по кредитним плановима народних република,
- 7) Целегину Љубомиру, вишем финансиском референту, — по пословима Службе по кредитима за ванредна оброта средства,
- 8) Прити Владимиру шефу Службе, по свима пословима Девизне дирекције,
- 9) Ивановићу Момчилу, шефу Контроле платног промета са иностранством, по свима пословима Девизне дирекције
- 10) Стојановићу др Бошку, шефу Службе платног споразума, — по свим пословима Девизне дирекције,
- 11) Степанов др Владимиру, по пословима Службе за контролу платног промета са иностранством, и
- 12) Малешеву Кости, — по пословима Службе неклириншких послова

II

Гувернер Народне банке ФНРЈ укинуо је право колективног потписивања фирме Народне банке ФНРЈ — Главне централе у Београду и то:

- 1) Јовановићу Михаилу, књиговођи, по пословима Дирекције платног промета и штедне службе, — Пословне кореспонденције, објављено у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 82/47
- 2) Бабић Драгољубу, вишем кред. комерцијалисти, — због премештаја, објављено у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 55/47
- 3) Туфегчићу Николи, по пословима Службе сезонских кредита, објављено у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 55/47.
- 4) Зелићу Стевану, по пословима Службе по републиканском кредитном плану, објављено у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 6/48,
- 5) Маринковићу Ратомиру, по пословима Оперативног књиговодства, објављено у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 55/47,
- 6) Цвејићу Марку, књиговођи, по пословима обрачуна између седишта, и
- 7) Николићу Драгутину по пословима Девизне дирекције, због премештаја, објављено у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 55/47.

Потписи лица која су добила прокуре изложени су при крају овог огласа и у, публично приступним, просторијама Главне централе Народне банке ФНРЈ у Београду

Из Народне банке Београду бр. 253076/
XI-2 од 4 децембра 1948 године.

Пуномоћник

Народне банке ФНРЈ — Главне централе

Нен. Илишин, с. р.

М. Јовановић, с. р., Ј. Стевановић, с. р., Драг. Зурковић с. р., Н. Туфегчић, с. р., Булић с. р., Јордановић с. р., Целегин, с. р., В. Прита, с. р., М. Ивановић, с. р., др Стојановић, с. р., др Степанов, с. р., и Малешев, с. р.

Окружни суд у град Београд у Београду, по наплати таксе из Тбр 37 и 41 Због на судским таксима потврдио је ову промену у Народној банци ФНРЈ. Брђ Фе — 340/48. — Из Окружног суда за град Београд, у Београду 9 децембра 1948 године.

570 1-1

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОДАЈУ ДРВЕТА „ЈУГОДРВО“ СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ бр. 2625 од 10 септембра 1948 године, разрешен је дужности Пелеш Теодор, досадашњи заменик директора Предузећа за продају дрвета „Југодрво“ са седиштем у Београду и од 20 новембра 1948 године престаје му право да потписује фирму предузећа.

Бр 42889 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 1 децембра 1948 године К 605 1-1

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

На сите претплатници на „Службениот лист на ФНРЈ“ што не ја објавиле претплатата за 1949 година со уплата или со заклучница не им биде запрено испраќањето од 1 јануари 1949 година.

Заклучниците и чековните уплатници за обнова на претплатата навремено им се испратени на сите досегашни претплатници, на доволку некој од претплатниците уште не ја вратил заклучницата пополнета или не извршил уплата, молиме тоа да го стори како би се избегнело запирањето на „Службениот лист на ФНРЈ“ од 1 јануари 1949 година.

Претплатата за 1949 година изнесува 350. дн пари и се покага одеднаш

Ги молиме сите претплатници за испраќање на претплатата секогаш да ја ползуваат нашата чековна уплатница што сме ја испратиле со заклучницата, а доволку претплатата ја испраќаат со фирмански чек секогаш треба да се назначи зошто се испраќа претплатата, број на примерокот и број под кој што е досега листот приман (број во левниот агол на адресата).

Претплатата да се испраќа преку нашата чековна сметка при Народната банка 1 470—889.

„Службена саопштења Савезног уреда за цене“ во 1949 година нема да издаваат посебно, а сите прописи за цените ќе се печатат во „Службениот лист на ФНРЈ“, па молиме да се не испраќа претплата.

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА „ЈУГОАЛАТ“, ФАБРИКЕ АЛАТА НОВИ САД

Решењем Министарства тешке индустрије перс. бр. 4360/1 од 20 новембра 1948 године разрешен је дужности инж. Симић Живадин, досадашњи директор предузећа „Југоалат“, фабрике алата Нови Сад и од 23 октобра 1948 године престаје му право да потписује фирму предузећа.

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ перс. бр. 4360/1 од 20 новембра 1948 године постављен је Неђерић Мирко за директора предузећа „Југоалат“, фабрике алата Нови Сад и од 23 октобра 1948 године има право да потписује фирму предузећа.

Бр. 44130 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 4 децембра 1948 године. К 599 1-1

ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО АЗБЕСТНО СА СЕДИШТЕМ У ВОЈВОДА СТЕПИ НА ИБРУ ПРЕНОСИ СЕ У АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНО РУКОВОДСТВО ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА АЗБЕСТ МИНИСТАРСТВА ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 8034/48 од 30 септембра 1948 године државно привредно предузеће општедржавног значаја „Југословенско Азбестно“ са седиштем у Војводи Степи на Ибру издваја се из административно-оперативног руководства Генералне дирекције рудника и торисница обојених метала Министарства рударства ФНРЈ и преноси у административно-оперативно руководство Главне дирекције за азбест Министарства лаке индустрије ФНРЈ, заједно са свим основним и нормираним обртним средствима и фондом руководства, као и са свим својим правима и потраживањима која буде имало на дан преноса.

Бр. 42706. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 3 децембра 1948 године. К 603 1-1

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА СНАБДЕВАЊЕ БРОДОВА СА СЕДИШТЕМ НА СУШАКУ

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Решењем Министарства поморства ФНРЈ бр. 51771/48 од 18 августа 1948 године, разрешен је дужности Рајч Петар, досадашњи директор предузећа Снабдевање бродова и од 13 августа 1948 године престаје му право да потписује фирму предузећа.

Решењем Министарства поморства ФНРЈ перс. бр. 8930/48 од 9 августа 1948 године, постављен је Мароје Алексић, досадашњи помоћник директора предузећа Снабдевање бродова за в.д. директора истог предузећа и на дужност ступио 13 августа 1948 године од кога дана има право да потписује фирму предузећа у границама овлашћења.

Решењем Министарства поморства ФНРЈ бр. 5387/48 од 17 новембра 1948 године, овлашћен је Антун Илић, шеф комерцијалног сектора предузећа Снабдевање бродова да у случају отсузности или спречености в.д. директора врши дужност заменика директора и потписује фирму предузећа у границама овлашћења. Ово овлашћење важи од 1 децембра 1948 године.

Бр. 42961. — Из Министарства финансија ФНРЈ 1 децембра 1948 године. К 604 1-1

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА „ЈУГОЛЕК-а“ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ЛЕКОВА БЕОГРАД

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ перс. бр. 3066 од 21 октобра 1948 године, разрешен је дужности Кушевић Владимир, досадашњи директор „Југолек-а“ предузећа за увоз и извоз лекова, Београд и од 8 новембра 1948 године престаје му право да потписује фирму предузећа.

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ перс. бр. 3023 од 20 октобра 1948 године, постављен је Кртолица Војислав за директора „Југолек-а“ предузећа за увоз и извоз лекова, Београд и на дужност ступио 8 новембра 1948 године од кога дана има право да потписује фирму предузећа у границама овлашћења.

Бр. 43847. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 7 децембра 1948 године. К 606 1-1

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ В. Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — БЕОГРАД

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ бр. 2845 од 7 октобра 1948 године, разрешен је дужности Алштетер Павас, досадашњи в. д. директор Предузећа за међународну шпедицију — Београд и од 4 јуна 1948 године престаје му право да потписује фирму предузећа.

Бр. 40909. — Из Министарства финансија ФНРЈ 16 новембра 1948 године. 586 1-1

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ FIRME TOVARNE SPLOŠNIH METALNIH KONSTRUKCIJ IN VIJAKOV SA SEDIŠTEM U MARIBORU

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ бр. 31493 од 20 октобра 1948 године, овлашћен је инжењер Leo Pipan, технички директор Tovarne splošnih metalnih konstrukcij in vijakov sa sedištem u Mariboru да у случају отсузности директора може да потписује фирму предузећа од 10 новембра 1948 године у границама овлашћења.

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ бр. 31493 од 20 октобра 1948 године, овлашћен је инжењер Rajč Milivoje, директор plana Tovarne splošnih i metalnih konstrukcij in vijakov sa sedištem u Mariboru да у случају отсузности директора и техничког директора може да потписује фирму предузећа од 10 новембра 1948 године у границама овлашћења.

Бр. 43001. — Из Министарства финансија ФНРЈ 1 децембра 1948 године. К 607 1-1

NOV NAZIV FIRME PODJETJA ZA RAZDELILNE NA-PRAVE IN DALJNOVODE — ELEKTROPRENOS

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

Привременим решењем Министарства електропривреде ФНРЈ бр. 30749 од 21 септембра 1948 године, Подјетју за раздјелне направе и далјновде са седиштем у Лјубљани додаје се назив »Електропренос«, тако да ће у будуће фирма предузећа гласити:

**ПОДЈЕТЈЕ ЗА РАЗДЕЛИЛНЕ НАПРАВЕ И
ДАЛЈНОВОДЕ, — ЕЛЕКТРОПРЕНОС**

Br. 39796. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 9. новембра 1948. године K 577 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЖИЧНУ РАДИОДИФУЗИЈУ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ РАДИОЗВУК

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 13 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

На основу решења Министарства финансија ФНРЈ бр. 42824 од 27 новембра 1948 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 409, св. II државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЖИЧНУ РАДИОДИФУЗИЈУ
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ РАДИОЗВУК**

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ IV бр. 8389/48 од 15 октобра 1948 године.

Предмет пословања предузећа је: пројектовање, монтажа и одржавање разгласних постројења за фабрике, руднике и насеља.

Административно-оперативни руководилац предузећа је: Комитет за радиодифузну службу Владе ФНРЈ.

Фирму предузећа потписује: инжењер Павле Алексић, в.д. директор предузећа у границама овлашћења.

IV бр. 42824. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1948 године. K 597 1-1

**РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА
ФАБРИКЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
У СМЕДЕРЕВУ**

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа, објављује:

На основу решења Министарства финансија ФНРЈ бр. 44129 од 7 децембра 1948 године, уписано је у регистар државних привредних предузећа на регистарском листу бр. 410, свеска II предузеће општедржавног значаја под фирмом:

ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

са седиштем у Смедереву, које је као предузеће републиканског значаја Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ У, бр. 1421 од 9 октобра 1948 године одређено за предузеће општедржавног значаја.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ IV, бр. 9120/1 од 3 новембра 1948 године.

Административно-оперативни руководилац предузећа је: Генерална дирекција савезне металне индустрије Министарства тешке индустрије ФНРЈ.

Предмет пословања предузећа је: производња грађевинских машина.

Фирму предузећа потписује: Стојановић Петар, директор предузећа у границама овлашћења.

Br. 44129 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 7 децембра 1948 године. K 608 1-1

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 39777 Изгубио сам и оглашавам га неважећим. Јовановић Новак потпоручник, Приштина. K 593 1-1

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА бр. 15058. ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 76408; ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Карац Миле, потпоручник, Ниш. 556 1-1

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 30007 изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Антон Бајчић, Лошињ — Црес. 571 1-1

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ и МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Петар Босанчић, капетан, Загреб. 568 1-1

ПОТВРДУ и ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 37319 изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Сретен В. Маџаревић, Београд. 567 1-1

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Радојко С. Пачић, Милановац — Крпољина, Жагубица. K 601 1-1

ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА бр. 2249; ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ бр. 679686; ПОТВРДУ БУГАРСКЕ МЕДАЉЕ; КЊИЖИЦУ „ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941“ и ПОТВРДУ ОРДЕНА БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА бр. 6690 оглашавам неважећим. — Вилосав Свић, поручник, Велика Кикинда. K 600 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 7430, „ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941“ изгубио сам и оглашавам је неважећом — Симо Матиновић, мајор, Загреб. 560 1-1

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941“ бр. 4657, изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Драга Д. Стојановић, Београд. 565 1-1

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Гојко Стојановић, потпоручник, Струмица. 572 1-1

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941“ бр. 3743 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Иван Узелац, претседник Котарског народног одбора, Госпић. 573 1-1

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941“ бр. 9319 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Гојко Боњеглаз, капетан, Славонска Пожега. K 602 1-1

УВЕРЕЊЕ И МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ бр. 296/47 изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Лоичар Милан, Београд. 574 1-1

У огласу бр. 279 „Службени лист“ бр. 44/48 погрешно је оштампан број 3040 место 3000, а изгубљену легитимацију број 3000 за ношење Партизанске споменице оглашавам неважећом. — Грксвић Милка, Београд. 279 1-1

ИЗДАНИЈА НА СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ

Продавното одделение на Службениот лист на ФНРЈ ги препорачува овие изданија:

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ НА ФНРЈ

Закон за кризичната постапка со објаснувања на др Владимир Калембер; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 35.— динари.

Закон за извршување на казните со предговор на А. Ракиовича; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 7.— динари.

Закон за државните службеници со правилник за посебните лични додатоци и со Уредба за патните и селибените трошкови на сојузните државни службеници; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 16.— динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

Збирка на уредби, наредби и решенија за добивката цените и фондовите на раководство, во редакција на Стопанскиот совет при Владата на ФНРЈ, свеска втора во хрватско, словеначко и македонско издание; цена 10.— динари, а пета свеска на словеначки и македонски, цена 12 динари

Прописи за новиот начин за снабдување и за везаните цени, со рефератот на Б. Кидрич, каде се собрани сите важечки прописи за обезбеденото снабдување, купувањето и продавањето по везаните цени и сите други прописи за тргувањето; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 40.— динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ

Породично право — Сојузни закони — излезе од печат како свеска бр 17 од Збирката на закони на ФНРЈ со предговор. Во оваа книга се влезени Основниот закон за бракот, Основниот закон за старателството, Законот за усвојување и Основниот закон за односите на родителите и децата. На тој начин оваа свеска претставува збирка на сите досега донесени сојузни закони од областа на фамилијарното право; српско издание; цена 17.— динари.

Закон за таксите, со коментар, во редакција на Министерството на финансите на ФНРЈ, четврто изменето и дополнето српско и хрватско издание; цена 17.— динари

Девизни прописи на ФНРЈ, со коментар на др В. Мајкснер и С. Чукович; второ наполно преработено издание; цена 80 динари

Збирка на прописите за Југословенската армија, второ наполно преработено и дополнето издание, ги опфаќа сите важечки прописи што се однесуваат на Југословенската армија, службата во неа, на воената обврска, пополнувањето на оружаната сила со добиток и со преносни средства, демобилизација, пензија на воените лица, помошти, ордени, потоа сите прописи за военот обвинителство, воените судови и воените дисциплински судови. Изданието е на латиница; цена 30.— динари

Кривичен закон — општ дел, на српско, хрватско, словеначко и македонско издание со образложение; цена 10.— динари

Збирка на кривични закони, со коментар во редакција на Момчи Пијаде, второ изменето српско издание; цена 27.— динари

Закон за изборните списоци со коментар, во редакција на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт при Владата на

ФНРЈ, хрватско, словеначко и македонско издание, цена 12.— динари

Закон за аграрна реформа и колонизација, второ преработено издание со објаснувања и со сите републикански прописи (кирилица); цена 42.— динари

Закон за државјанството со коментар, на др Ј. Крбек и Н. Оцколич, во редакција на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт при Владата на ФНРЈ (кирилица и латиница); цена 25.— динари

Прописи за платите на персоналот во трговијата; словеначко и македонско издание; цена 7.— динари

Основен закон за прекршоци со образложение; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 3.— динари

Збирка на прописи за народната скупштина на ФНРЈ и за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ; хрватско издание; цена 20.— динари

Општ закон за Народните одбори; српско и хрватско издание; цена 10.— динари

Закон за експроприација, со објаснување, во редакција на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт при Владата на ФНРЈ; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 10.— динари

Закон за установавање правото на пензија и за пензионисање државните службеници, со коментар на М. Гјучи, второ изменето српско издание; цена 12.— динари

Збирка на прописи за сирумите и платите на државните службеници; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 50.— динари

Ново законодавство за привалните, со коментар во редакција на Министерството на народната одбрана; српско, хрватско и словеначко издание; цена 18.— динари

Основен Закон за старателство; хрватско, словеначко и македонско издание; цена 8.— динари

Закон за Народната милиција; српско, хрватско, словеначко и македонско издание; цена 12.— динари

Закон за печатот, удруженијата, соборите и другите јавни скупови и растурање на Детската книжевност и печат; српско, хрватско и словеначко издание; цена 10.— динари

Устав на ФНРЈ (на македонски и словеначки) и републикански во оригинал; цена 42.— динари

Устав на ФНРЈ, на словеначки, македонски, и хрватски; цена 10.— динари

Устав на ФНРЈ (минијатурно издание), на словеначки и македонски; цена 6.— динари

Напатствие за реорганизација на управниот апарат на народните одбори, во редакција на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт при Владата на ФНРЈ со напатствие за типска организација на управниот апарат на општинските и градските народни одбори и за работење на комисиите со шеми; издание на латиница; цена 35.— динари

Дополнително напатствие за попис — инвентарисање средствата и нивните извори кај државните трговски претпријатија и установи од општествена исхрана на ден 31 декември 1948 година неопходно е на сите државни трговски претпријатија и установи од општествената исхрана а може да се добие кај „Службениот лист на ФНРЈ“ и кај книжари; цена 4.— динари

1949 година на сите консуматори сразмерно на нивните годишни контингенти, освен производството на црната металургија и јаглен што ќе се договара врз основа на контингентите за првиот квартал на 1949 година.

3) Исклучително од точ. II—1 од оваа наредба сите технички подготовки за договарање за контингентите од увозот и за извозот ќе започнат на 25 декември 1948 година, а ќе се завршат на 5 јануари 1949 година. Договорите ќе започне на 5 јануари 1949 година а ќе се заврши најдоцна до 20 јануари 1949 година и тоа врз основа на контингентот за првиот квартал на 1949 година.

4) Испорачките на стоката до склучувањето на договорите по предните одредби ќе се вршат врз основа на одредбите од договорите од IV квартал на 1948 година, доколку договорните страни не се согласат инаку.

Производителите можат да вршат испорачка на стока во рамките на одредените контингенти на консуматорите во вид на аванс со тоа што испорачките извршени на овој начин ќе бидат опфатени во договорите за I квартал на 1949 година, освен исклученијата под точ. III од оваа наредба.

III. — Договорите склучени во 1948 година врз основа на Наредбата за склучување договори предвидени со Уредбите за планската распределба на индустриската стока и со прописите за изработка на планот за увоз и планската распределба на стоката увезена од странство ќе се извршат на следен начин:

1) Испорачките на стоката врз основа на договорите склучени помеѓу домашни производители и консуматори ќе се извршат:

а) на сметка на планот на производството од 1948 година а од контингентот на консуматорите во I квартал 1949 година ако е стоката произведена во 1948 година;

б) на сметка на планот на производството во 1949 а во висина и за контингентот на консуматорите во 1949 година ако стоката не е произведена во 1948 година, доколку договорните страни не се согласиле инаку.

2) Како испорачките на стоката, што е произведена а не е испорачена до крајот на 1948 година, по оваа наредба ќе се вршат на терет на контингентот на консуматорите за I квартал на 1949 година тоа главните производители се должни тие количини на стока да му ги пријават на Стопанскиот совет при Владата на ФНРЈ како негова резерва во соодветните капиталитите по отбитокот на стандардните записи на производителите.

Стандардните записи ги прописува за секоја гранка на производството надлежниот сојузен ресорен министер во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија до 1 јануари 1949 година.

Главните производители се должни да ја извршат оваа пријава најдоцна до 7 јануари 1949 година.

3) Стоката намената за извоз и за широкото трошење што е произведена а не е испорачана во 1948 година ќе се испорачува врз основа на контингентот односно договорот од 1948 година, на сметка на производството од 1948 година а на терет на контингентот на извозот и широкото трошење во 1948 година.

4) Договорите склучени во 1948 година за контингентите на извозот остануваат по сила доколку договорните страни не се согласиле инаку и ќе се извршуваат во I квартал на 1949 година, со тоа што олат на терет на контингентот од консуматорите за 1949 година односно на терет на планот од увозот за 1949 година.

5) Решение за исклученијата од предните одредби донесува Претседателот на Стопанскиот совет при Владата на ФНРЈ врз основа на образложен предлог од заинтересираната договорна страна.

6) Одредбите од претходните точки не ги засегаат правата од странките за накнада на штетата односно во прашањата на договорните казни и пенали.

IV. — Поблиски прописи за оваа наредба за случај на потреба донесува Претседателот на Стопанскиот совет при Владата на ФНРЈ.

V. — Оваа уредба влегува во сила веднаш.

Бр. 10948

17 декември 1948 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет
при Владата на ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

ЗАПИСНИК НА II СЕДНИЦА ОД III ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУП- ШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА 28 НОЕМВРИ 1948 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседател Владимир Симич.

Секретар Вида Томшич.

Претседателот Владимир Симич ја отвора II седница од III вонредно заседание во 9,25 часот.

Прочитаниот записник од II седница од 27 ноември 1948 година Векјето го прима без забелешки.

Векјето едногласно ги одобрува извештаите од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за давање одобрение за започнување на кривичната постапка и за лишение од слобода на др Аголи Неџет и Омер Глухич, народни пратеници на Сојузното векје.

Се соопштува дека Законодавниот одбор на Сојузното векје, како група на народните пратеници, на Векјето поднеле на решавање Предлог на законот за Орденот јунак на социјалистичкиот труд и Претседателот објавува, оти е овој предлог отпечатен и разделен на народните пратеници, а ќе се стави на дневен ред кога одлучи Векјето.

Векјето им одобрува по два дена отсуство на народните пратеници на Панта Милишич и Антун Бабич.

По предлог од Претседателот Векјето одлучува да се дополни дневниот ред така, како прва точка да биде претрес предлогот на законот за Орденот јунак на социјалистичкиот труд, а другите точки од дневниот ред да се поместат за еден број, па се преминува на вака ново утврдената прва точка од дневниот ред.

Откога известителот на Законодавниот одбор Гјуро Салај го образложи овој законски предлог Векјето гласајќи со лигање раце, едногласно го прими Предлог на законот за Орденот јунак на социјалистичкиот труд и го испраќа до Векјето на народите за решавање.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: претрес Предлогот на законот за почесните звањја на трубањците.

Откога известителот на Законодавниот одбор Гјуро Салај го прочита и образложи одборскиот извештај зборувајќи Сима Комненич „за“ и Јанко Симеунович „за“ на Векјето, гласајќи со лигање раце едногласно го прими овој законски предлог во целина и му го испраќа на Векјето на народите на решавање.

Се преминува на III точка од дневниот ред: претрес Предлогот на законот за пронајдоците и техничките усовершенувања.

Откога известителот на Законодавниот одбор Михајло Гуровиќ го прочита и го образложи одборскиот извештај, Претседателот Владимир Симич соопштува, дека Владата на ФНРЈ поднела амандман

на членот 69 од овој законски предлог, кој што гласи: „Предлагам во втората реченица од овој член, во вториот ред наместо зборовите „Сојузната управа за пронајдуваштво“ да се стави „до Претседателот од Сојузната планска комисија“. Согласно на тоа последната реченица од овој член се менува и гласи: „Претседателот на Сојузната планска комисија донесува конечно решение“.

После ова зборуваше Сретен Вучкович „за“ на Векјето го прима едногласно во целина овој законски предлог со амандманот на Владата на ФНРЈ во чл. 69 и му го испраќа на Векјето на народите на решавање.

Се преминува на IV точка од дневниот ред: претрес Предлогот на Законот за измени и дополненија на Законот за инспекцијата на трудот.

Откога известителот на Законодавниот одбор Мехмед Хоџа го прочита и образложи одборскиот извештај, зборуваше Лазар Плавшич „за“, на Векјето го прима едногласно во целина овој предлог на законот и му го испраќа на Векјето на народите на решавање.

После ова Претседателот дава 10 минути одмор.

После мала пауза седницата се продолжува и Претседателот го известува Векјето дека и Векјето на народите примило истоветни текстови од законските предлози што се примени во Сојузното векје и дека со тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно го примила Законот за Орденот јунак на социјалистичкиот труд, Законот за почесните званија на трудбениците, Законот за пронајдоците и техничките усовршувања и Законот за измени и дополненија на Законот за инспекцијата на трудот. Претседателот натаму објавува, дека сите овие закони во смисла на чл. 75 од Пословникот ќе бидат испратени до Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ поради прогласување и објавување.

Се преминува на V точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за воените кривични дела.

Откога известителот на Законскиот одбор др Јерко Радмиловиќ го прочита и образложи одборскиот извештај, зборуваше Мирко Кршић „за“ на Векјето едногласно го прима во целина овој законски предлог и му го испраќа на Векјето на народите на решавање.

Се преминува на VI точка од дневниот ред: претрес Предлогот на законот за крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија.

После соопштението на известителот на Законодавниот одбор Милош Минич, Векјето едногласно го прима овој законски предлог во целина и го испраќа до Векјето на народите на решавање.

После ова Векјето после извештајот на Законодавниот одбор што го поднесе известителот Лајчо Јаремазовиќ ги прими конечно во целина без претресување Предлогот на законот за измена и дополнувања на Законот за аграрната реформа и колонизација, Предлогот на законот за измени на Законот за печатот и Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија. Сите овие предлози му се испратени на Векјето на народите на решавање па Претседателот дава 5 минути одмор.

После мала пауза седницата се продолжува. Векјето им одобрува по два дена отсуство на народните пратеници др Војислав Кецмановиќ и Енвер Реџиќ.

Претседателот го известува Векјето дека Векјето на народите примило истоветни текстови на законските предлози што се примени во Сојузното векје и дека со тоа Народната скупштина конечно ги при-

мила Законот за воените кривични дела, Законот за крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија, Законот за измени и дополненија на Законот за аграрната реформа и колонизација, Законот за измени на Законот за печатот и Законот за измени и дополненија на Законот за државјанството на Федеративна Народна Република Југославија. Натаму објавува, дека сите овие закони ќе бидат испратени на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ поради прогласување и објавување.

Се преминува на десетата точка од дневниот ред: претрес Предлогот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на указите.

Откога Претседателот Владимир Симиќ го прочита актот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ С. бр. 1636 од 27 ноември 1948 година, Векјето едногласно ги потврдува указите што Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ги донел во време помеѓу VI редовно и III вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на точ. 13 и 15 од членот 74 од Уставот на ФНРЈ, и тоа:

1) Указот бр. 1474 од 15 октомври 1948 година за разрешувањето од должноста на др Саво Златиќ, Министерот на лесната индустрија на Владата на ФНРЈ и за назначувањето на Јосип Цаци за Министер на лесната индустрија на Владата на ФНРЈ.

2) Указот бр. 1506 од 23 октомври 1948 година за образување Министерството за новоослободените краишта.

3) Указот бр. 1507 од 23 октомври 1948 година за назначувањето на Векеслав Хољевац за Министер на новоослободените краишта.

4) Указот бр. 1511 од 26 октомври 1948 година за одредувањето на сојузно-републиканскиот карактер на Министерството на тешката индустрија на Владата на ФНРЈ.

Се преминува на единесетата точка на дневниот ред: претрес Предлогот на Одлуката за потврди на уредбите од Владата на ФНРЈ.

Векјето едногласно го прима пречитаниот предлог на одлуката со која што се потврдуваат сите уредби од Владата на ФНРЈ донесени во време од 27 септември до 17 ноември 1948 година врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби во прашањата од народното стопанство.

После ова Претседателот Владимир Симиќ, откога со мал говор им го честита на народните пратеници најголемиот празник на нова Југославија, — утрешната прослава денот на Република, ја заклучува во 13 часот седницата и III вонредно заседание со одобрение на Векјето записникот од денешната седница да може со секретарот да го потпише и објави.

28. ноември 1948 година

Белград

Секретар,

Вида Томшиќ, с. р.

Претседател,

Владимир Симиќ, с. р.

СОДРЖАЈ.

	Страна
907. Уредба за организација на службата за противавионска заштита — — — — —	1805
908. Наредба за склучување договори за првиот квартал на 1949 година — — — — —	1806